

**Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали  
БРИК БЕРОВО**

Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на

31 Декември 2023 година

Извештај на независниот ревизор

Скопје, април 2024

## СОДРЖИНА

<b>Извештај на независниот ревизор</b>	3-4
<b>Консолидирани финансиски извештаи</b>	
Консолидиран извештај за финансиската состојба	5
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	6
Консолидиран извештај за промените во капиталот	7
Консолидиран извештај за паричните текови	8
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	9
<b>Прилог 1: Консолидирана годишна сметка за 2023 година</b>	

До акционерите и раководството на  
АД БРИК Берово

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АД БРИК Берово и подружницата (во понатамошниот текст: Групата), кои што го вклучуваат консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2023 година, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидиран извештај за промените во главнината и консолидиран извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки кон консолидираните финансиски извештаи.

#### *Одговорност на раководството за консолидирани финансиски извештаи*

Раководството на Групата е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на консолидираните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки со цел стекнување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањата на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања во консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Групата. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики направени од страна на менаџментот и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

До акционерите и раководството на

АД БРИК Берово

*Извештај на независниот ревизор (продолжува)*

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење без резерва**

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, консолидираната финансиска состојба на Групата, заклучно со 31 Декември 2023 година, како и нејзината консолидирана финансиска успешност и нејзините консолидирани парични текови за годината која завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени во Република Северна Македонија.


**Извештај за други правни и регулативни барања**


Раководството на Групата е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Групата за 2023 година, во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2023 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Групата за годината која завршува на 31 декември 2023 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 Декември 2023 година.

19.04.2024 година

Ревизија Стојчевски

  
Надица Стојчевска  
Директор



  
Надица Стојчевска  
Овластен ревизор

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
 за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022 година  
 (во 000 МКД)

	Белешка	31 Декември 2023	31 Декември 2022
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	6	158	158
Недвижности, постројки и опрема	7	78568	62134
Вложувања во недвижности	8	3813	4038
Долгорочни финансиски средства	9	29084	93145
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>111623</b>	<b>159475</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Залихи	10	62196	51175
Побарувања од купувачи	11	16105	35160
Други краткорочни побарувања	12	3151	1822
Краткорочни финансиски средства	13	200310	125998
Парични средства	14	11194	44009
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>292956</b>	<b>258164</b>
<b>АВР</b>	15	17	24
<b>ВКУПНО АКТИВА</b>		<b>404596</b>	<b>417663</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>			
Основна главнина	16	20057	20057
Премии на емитирани акции		68	68
Сопствени акции		(245)	(245)
Резерви		42899	42899
Акумулирана добивка		340488	205835
Добивка/(загуба) за деловната година		(4886)	11096
<b>Вкупна главнина и резерви</b>		<b>398381</b>	<b>409389</b>
Неконтролирано учество		127440	129679
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	17	2732	1256
Други краткорочни обврски	18	3483	7018
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>6215</b>	<b>8274</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>404596</b>	<b>417663</b>

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на консолидираните финансиски извештаи.

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 22 март 2024 година и потпишани од:

Миле Чукарски  
 Претседател на Управен одбор



**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
 за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022 година  
 (во 000 МКД)

	Белешка	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од продажба	19	135786	153137
Останати приходи	20	1218	438
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината		4947	4448
Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината		5680	4947
Трошоци за сировини и материјали	21	45366	52377
Набавна вредност на продадени стоки		30109	29910
Услуги со карактер на материјални трошоци	22	2982	2946
Останати трошоци од работењето	23	11777	9064
Трошоци на вработени	24	47416	43065
Амортизација	6,7	7078	5872
Останати расходи од работењето	25	198	43
<b>Оперативна добивка/(загуба)</b>		<b>(7189)</b>	<b>10797</b>
Финансиски приходи	26	2926	2040
Финансиски расходи	27	(1)	(8)
<b>Добивка/(загуба) од редовното работење пред оданочување</b>		<b>(4264)</b>	<b>12829</b>
Расход за данок на добивка		(622)	1733
<b>НЕТО ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>		<b>(4886)</b>	<b>11096</b>
Нето останата сеопфатна добивка		-	-
<b>ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>		<b>(4886)</b>	<b>11096</b>
<b>Расположива на:</b>			
Акционерите на друштвото		(3338)	7581
Не-контролирано учество		(1548)	3515
<b>Заработувачка по акција – основна во денари</b>		<b>(657)</b>	<b>1493</b>

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на консолидираните финансиски извештаи.

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
 за годината која завршува на 31 Декември 2023 и 2022 година  
 (во 000 МКД)

	Основна главнина	Премии на емитирани акции	Сопствени акции	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Тековна добивка/ (загуба)	<b>Вкупно</b>
<b>2023</b>							
Состојба на 1 Јануари 2023	20057	68	(245)	42899	335514	11096	409389
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	-	(6122)	(6122)
Распоред на акумулирана добивка	-	-	-	-	4974	(4974)	-
Сеопфатна загуба за 2023 година	-	-	-	-	-	(4886)	(4886)
<b>Состојба на 31 Декември 2023</b>	<b>20057</b>	<b>68</b>	<b>(245)</b>	<b>42899</b>	<b>340488</b>	<b>(4886)</b>	<b>398381</b>
<i>Неконтролирано учество</i>							<b>127440</b>

	Основна главнина	Премии на емитирани акции	Сопствени акции	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Тековна добивка	<b>Вкупно</b>
<b>2022</b>							
Состојба на 1 Јануари 2022	20057	68	(245)	46921	335258	4202	406261
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	-	(3946)	(3946)
Распоред на акумулирана добивка	-	-	-	(4022)	256	(256)	(4022)
Сеопфатна добивка за 2022 година	-	-	-	-	-	11096	11096
<b>Состојба на 31 Декември 2022</b>	<b>20057</b>	<b>68</b>	<b>(245)</b>	<b>42899</b>	<b>335514</b>	<b>11096</b>	<b>409389</b>
<i>Неконтролирано учество</i>							<b>129679</b>

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
 за годината која завршува на 31 Декември 2023 и 2022 година  
 (во 000 МКД)

	2023	2022
<b>Парични текови од оперативни активности</b>		
Добивка/(загуба) пред оданочување	(4264)	12829
Усогласување за:		
Амортизација	7078	5872
<b>Оперативен профит пред промена во обртен капитал</b>	<b>2814</b>	<b>18701</b>
Залихи	(11021)	(11690)
Побарувања од купувачи	19055	(8141)
Останати краткорочни побарувања	(1329)	174
Краткорочни финансиски средства	(74312)	-
АВР	7	-
Обврски спрема добавувачи	1476	(2834)
Останати краткорочни обврски	(3535)	2608
ПВР	-	(2)
<b>Парични текови од оперативни активности</b>	<b>(69659)</b>	<b>(19885)</b>
Расходи од камата	(8)	(8)
Приходи од камата	1636	1636
Платен данок	(622)	(1733)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>	<b>(65839)</b>	<b>(1289)</b>
<b>Парични текови од инвестициски активности</b>		
Набавка на НПО	(23512)	(11202)
Вложувања во недвижности	225	224
<b>Нето парични текови од инвестициски активности</b>	<b>(23287)</b>	<b>(10978)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>		
Долгорочни финансиски средства	64061	37669
Исплатена дивиденда	(6122)	-
Промена на капиталот	-	(7968)
Наплатени камати	(1636)	(1636)
Платени камати	8	8
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>56311</b>	<b>28073</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>(32815)</b>	<b>15806</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период</b>	<b>44009</b>	<b>28203</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период</b>	<b>11194</b>	<b>44009</b>



## БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

### 1. Основни податоци и дејност

**АД БРИК Берово** (во понатамошниот текст: Матично друштво) е акционерско друштво регистрирано со Решение рег.бр.539/89 од 28.12.1989 година при Окружниот стопански суд во Штип како претпријатие во општествена сопственост, и како такво продолжува да работи се до донесувањето на Законот за трговски друштва. Со донесувањето на Законот, претпријатието пристапува кон усогласување со одредбите од споменатиот закон и врши трансформација на Претпријатието во општествена сопственост во Акционерско друштво. Со решение на Владата на Република Македонија бр. 15-230/17 од 15 јануари 1996 година, а согласно поднесената пријава од страна на Претпријатието, Окружниот стопански суд Штип на 18.06.1997 година, во трговскиот регистар на стопански субјекти на регистарска влошка бр.4-03000390-000-03 го запишува организирањето на Претпријатието во општествена сопственост рудници и индустрија на јаглен и неметали БРИК, ц.о. во Берово во Акционерско друштво со истовремено усогласување на Законот при што е запишано Акционерско друштво рудници индустрија за јаглен и неметали БРИК – Берово.

Друштвото е запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија со ЕМБС: 4049829. Седиштето на Друштвото е во Берово на ул.Задарска бб, со основна дејност 05.20 – вадење на лигнит. Покрај основната дејност во внатрешниот промет, друштвото има регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет.

Во Друштвото постои двостепен систем на управување и тоа: Управен одбор и Надзорен одбор и Собрание на акционери.

Во Управниот одбор членуваат:

Миле Чукарски	Претседател на Управен одбор
Игор Чичаковски	Член на Управен одбор
Наташа Михајловска	Член на Управен одбор
Љупчо Чичаковски	Член на Управен одбор
Звонко Рушковски	Член на Управен одбор

Во Надзорниот одбор членуваат:

Татјана Чичаковска	Претседател на Надзорен одбор
Кирил Крамарски	Член на Надзорен одбор
Цаца Зикова	Член на Надзорен одбор

На 31 декември 2023 година, просечен број на вработени, врз основа на часови работа во пресметковниот период, на Друштвото изнесува 16 вработени (2022: 14 вработени).

Во текот на 2017 година, матичното друштво се стекна со друштво подружница **АД АЛКАЛОИД БЕРОВО** (во понатамошниот текст: подружница), и со состојба на 31 декември 2023 година, учеството во нејзиниот капитал изнесува 56,72%.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени за матичното друштво АД БРИК Берово и неговата подружница АД АЛКАЛОИД БЕРОВО (во понатамошниот текст: Групата).

На 31 декември 2023 година, просечен број на вработени, врз основа на часови работа во пресметковниот период, на Групата изнесува 74 вработени (2022: 74 вработени).

## **2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основа за подготовка на консолидираните финансиски извештаи**

Групата консолидираните финансиски извештаи ги подготвува во согласност со Законот за трговски друштва на Република Северна Македонија (Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 290/20, 215/21, 99/22) и прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен Весник 159/2009, 164/2010, 107/2011, 60/2014).

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември 2023 година и 31 Декември 2022 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според методот на набавна вредност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба, и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија.

Тековните податоци прикажани во овие консолидираните финансиски извештаи се изразени во илјада македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено. Приложените финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групата.

### **2.2. Принципи на консолидација**

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 Декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;

Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата;

Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба 31 Декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања;

Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата.

### **2.3. Подружници**

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали матичното друштво има контрола над тие правни лица. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Матичното друштво. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Матичното друштво.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното друштво АД БРИК БЕРОВО и Подружницата АД АЛКАЛОИД БЕРОВО.

### **2.4. Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на консолидираните финансиски извештаи бара од Друштвото да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за искажување на сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

### **2.5. Континуитет во работењето**

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина. Групата нема намера, ниту пак потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето постоење.

#### 2.4. Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("МКД") по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во Консолидираниот извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	2023	2022
EUR	61,4950	61,4932

#### 2.5. Споредбени показатели

Консолидираните финансиски извештаи за 2022 се ревидирани со што се овозможени споредбени показатели со консолидираните финансиски извештаи за 2023 година.

### 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие консолидирани финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

#### 3.1. Признавање на приходи и расходи

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив за Групата и доколку овие користи можат веродостојно да се измерат. Приходите се мерат според објективна вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки, односно обезбеденит услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите вклучуваат приходи од продажба на трговски стоки, приходи од обезбедување на услуги, и останати приходи.

*Приходи од продажба на трговски стоки*

Приходи од продажба на трговски стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

#### *Приходи од обезбедување на услуги*

Приходите од обезбедување на услуги се евидентираат според степенот на завршување, кога истите можат со сигурност да бидат измерени. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

#### *Расходи од деловното работење*

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивно настанување.

#### *Трошоци за позајмици*

Трошоците за позајмици се признаваат како трошок на пресметковна основа. Трошоците за позајмици кои директно се однесуваат на набавки, конструкции или производство на средства кои се квалификуваат се капитализираат додека средството е во подготовка, односно до ставање во употреба. По ставање во употреба на средствата, трошоците за позајмици се признаваат во периодот кога настануваат и се искажани како финансиски расходи.

### **3.2. Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

### **3.3. Расходи од финансирање**

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кој се однесуваат.

### **3.4. Пребивање на приходите и расходите**

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

### **3.5. Наем**

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

### **3.6. Курсни разлики**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување. Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Консолидиран извештај за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

### **3.7. Тековен и одложен данок на добивка**

Тековен данок на добивка, по стапка од 10% се пресметува на добивката за годината која е определена како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за периодот, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажаните приходи.

Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда.

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2023 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

### 3.8. Недвижности и опрема

#### *Општа објава*

Недвижностите и опремата почетно се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за вкупниот износ на амортизација и вкупниот износ на загуба поради обезвреднување. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

#### *Последователни издатоци*

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи на Групата. Сите други издатоци се признаваат како расход во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка во момент на настанување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на недвижностите и опремата, се додаваат на набавната вредност на тие средства. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на недвижностите и опремата се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

#### *Амортизација*

Амортизацијата на недвижностите и опремата претставува системска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Недвижностите и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација што се користат за одредени недвижности, опрема и нематеријални средства се следните:

	<u>2023-2022</u>
Градежни објекти	2,5-10%
Деловен инвентар	5-10%
Компјутери	25%
Мебел	20%
Транспортни средства	10-25%

### 3.9. Учество во заеднички вложувања

Консолидираните финансиски извештаи на друштвата (заеднички вложувања) чија финансиска и деловна политика е контролирана заеднички од Друштвото и други друштва независни од Друштвото, во консолидираните финансиски извештаи се

евидентираат според методот на набавна вредност. Заедничката контрола се остварува кога финансиските и деловни политики на заедничките вложувања бараат едногласна согласност од страните кои ја делат контролата.

### **3.10. Оштетување на нефинансиските средства**

Недвижностите и опремата се ревидираат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани и промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисок износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот на употребениот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа можно, за целата група на средства која генерира готовина.

### **3.11. Залихи**

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност, односно цената на чинење и нето продажната вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работа, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Потрошените залихи се евидентираат според принципот на просечни цени и ги вклучуваат трошоците настанати за нивна набавка и доведување со постојната состојба и локација.

### **3.12. Финансиски средства**

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: по објективна вредност преку добивки или загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целта за која средствата биле набавени. Раководството ја определува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

#### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Консолидираниот извештај за финансиската состојба. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизациона вредност со примена на метода на ефективна каматна стапка. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на Консолидираниот



извештај за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, депозити, како и парични средства и еквиваленти.

#### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки или загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки или загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукутации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување на добивка. Групата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиска состојба.

#### *Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Групата има финансиски средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиска состојба и се состојат од вложувања во акции.

#### *Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се недеривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои Раководството на Групата има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Групата продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиски средства расположливи за продажба. Групата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиска состојба.

#### *Признавање и мерење на финансиските средства*

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста. Кредитите и побарувањата се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

#### *Последователно мерење*

По почетното признавање, Групата ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивка и загуба, и расположливите за продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања на трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на Консолидираниот извештај за финансиска состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Групата ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување.

Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат со промените на објективната вредност на финансиските средства, кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби, се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат. Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите. При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи за продажба, кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатна добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

#### *Оштетување на финансиски средства*

*Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на Консолидираниот извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основа на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

*Средства евидентирани по објективна вредност*

На секој датум на Консолидираниот извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба-измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки и загуби. Доколку во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки и загуби, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби. Кај сопственичките финансиски средства расположливи за продажба, анулирањето на оштетувањето не се евидентира преку добивки и загуби и секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

**3.13. Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен

доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање се индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на преценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употреба на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Консолидиран извештај за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователните наплати од претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

### **3.14. Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат средства депонирани во банки во денари и во странска валута, како и готовина во благајна, кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

### **3.15. Главнина и резерви**

#### *Основна главнина*

Основната главнина се признава на номиналната вредност на уплатениот основачки влог при трансформација на Друштвото.

#### *Сопствени акции*

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

#### *Законски резерви*

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година, минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на

оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од капиталот на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на акционерите.

#### *Ревалоризациона резерва*

Ревалоризациона резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

#### *Заработувачка по акција*

Основната заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обичните акции (по намалување на делот од добивката по оданочување на имателите на приоритетните акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на Друштвото.

### **3.16. Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски, како и обврски за кредити.

#### *Обврски кон добавувачи и останати обврски*

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Обврските спрема добавувачи се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

#### *Обврски за кредити*

Обврските за кредити иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, обврските за кредити се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата. Обврските за кредити се класифицирани како тековни обврски, освен доколку Групата има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на Консолидираниот извештај за финансиска состојба. Обврските за кредити се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

### **3.17. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Групата во размена за извршената услуга од страна на вработените.

#### *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи на вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување и краткорочно платени отсуства. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

#### *Користи по престанок на вработувањето*

Групата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот Фонд.

#### *Придонеси за пензиско осигурување*

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

### **3.18. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Групата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

### **3.19. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групата. Неизвесни обврски не се признаваат во консолидираните финансиски извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### **3.20. Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Групата на денот на Консолидираниот извештај за финансиската состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

### **3.21. Дивиденди**

Групата ги евидентира обврските по дивиденди кон акционерите по одобрување на обврската за дивиденди на годишно собрание.

#### **4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ**

Управувањето со ризиците на Групата опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување. Поради тоа Групата има воспоставен режим за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата, големината и сложеноста на активностите кои ги врши. Управувањето со ризици на Групата го врши раководството врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

Главните ризици на кои Групата е изложена и политиките за управување со нив се следните:

##### **4.1. Пазарен ризик**

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Групата или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на повратот на средствата.

##### *Ризик од промени на курсевите*

Групата е изложена на девизен ризик првенствено на парите и паричните средства, побарувањата, како и финансиските обврски. Групата не употребува посебни финансиски инструменти за да се заштити од овие ризици, бидејќи таквите инструменти не наоѓаат поширока примена во Република Северна Македонија.

##### **4.2. Кредитен ризик**

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Групата доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти. За избегнување на овој вид на ризик, Групата има своја деловна политика која ја спроведува преку соодветна служба која ги контролира наплатите од купувачите со истовремена примена на соодветни мерки за спречување на продолжување на роковите за наплата на побарувањата. Кредитниот ризик за парични средства и парични еквиваленти, орочени депозити се смета за безначаен, бидејќи клиентите на Друштото се реномирани банки, со надворешни кредитни рангирања со висок квалитет.

##### **4.3. Каматен ризик**

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки кои влијаат на неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Групата управува со овој ризик преку одржување на соодветен однос помеѓу некаматносните извори на финансирање и изворите на финансирање со променливи каматни стапки.



#### **4.4. Ликвидносен ризик**

Внимателно управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Раководството на Групата води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

#### **4.5. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, консолидираните финансиски извештаи и сметководствените евиденции на Групата подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Според тоа, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти.

#### **5. Утврдување на објективна вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

## 6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства се состојат од следново (во 000 денари):

	2023	Постројки и опрема	
		Вкупно	
Набавна вредност			
Салдо на 1 Јануари 2023		208	208
Салдо на 31 Декември 2023		208	208
Исправка на вредноста			
Салдо на 1 Јануари 2023		50	50
Салдо на 31 Декември 2023		50	50
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023</b>		<b>158</b>	<b>158</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023</b>		<b>158</b>	<b>158</b>
	2022	Постројки и опрема	
		Вкупно	
Набавна вредност			
Салдо на 1 Јануари 2022		208	208
Салдо на 31 Декември 2022		208	208
Исправка на вредноста			
Салдо на 1 Јануари 2022		50	50
Салдо на 31 Декември 2022		50	50
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022</b>		<b>158</b>	<b>158</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022</b>		<b>158</b>	<b>158</b>

## 7. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Материјалните средства се состојат од следново (во 000 денари):

2023	Земјиште	градежни објекти	постројки и опрема	транспортни средства	инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023	5915	130749	111816	73264	21439	343183
Нови набавки во годината	-	103	19424	2084	21204	42815
Отуѓени основни средства	-	-	-	-	(19528)	(19528)
Салдо на 31 Декември 2023	5915	130852	131240	75348	23115	366470
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023	-	113404	97929	69716	-	281049
Амортизација за 2023	-	606	5412	835	-	6853
Салдо на 31 Декември 2023	-	114010	103341	70551	-	287902
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023</b>	<b>5915</b>	<b>17345</b>	<b>13887</b>	<b>3548</b>	<b>21439</b>	<b>62134</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023</b>	<b>5915</b>	<b>16842</b>	<b>27899</b>	<b>4797</b>	<b>23115</b>	<b>78568</b>
2022	Земјиште	градежни објекти	постројки и опрема	транспортни средства	инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022	5915	123231	110511	71168	21395	332220
Нови набавки во годината	-	7518	1305	2096	7466	18385
Отуѓени основни средства	-	-	-	-	(7422)	(7422)
Салдо на 31 Декември 2022	5915	130749	111816	73264	21439	343183
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022	-	112819	93488	69109	-	275416
Намалување на исправка на вредноста	-	-	(38)	23	-	(15)
Амортизација за 2022	-	585	4479	584	-	5648
Салдо на 31 Декември 2022	-	113404	97929	69716	-	281049
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022</b>	<b>5915</b>	<b>10412</b>	<b>17023</b>	<b>2059</b>	<b>21395</b>	<b>56804</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022</b>	<b>5915</b>	<b>17345</b>	<b>13887</b>	<b>3548</b>	<b>21439</b>	<b>62134</b>

## 8. ВЛОЖУВАЊЕ ВО НЕДВИЖНОСТИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ

	градежни објекти 2023 година	градежни објекти 2022 година
<b><i>Набавна вредност</i></b>		
Салдо на 1 Јануари	8988	8988
Салдо на 31 Декември	8988	8988
<b><i>Исправка на вредноста</i></b>		
Салдо на 1 Јануари	4950	4726
Амортизација	225	224
Салдо на 31 Декември	5175	4950
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари	4038	4262
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември</b>	<b>3813</b>	<b>4038</b>

## 9. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочните финансиски средства се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Вложувања во НЛБ АД Скопје	4431	3555
Вложувања во Комерцијална банка АД Скопје	5690	4672
Вложувања во Алкалоид АД Скопје	1180	1115
Вложувања во Стопанска банка АД Скопје	3782	3863
Орочени денарски средства во Уни Банка АД	14000	14000
Орочени девизни средства во Стопанска Банка АД	-	15375
Орочени девизни средства во НЛБ Банка АД	-	6765
Орочени девизни средства во Халк Банка АД	-	31500
Орочени девизни средства во Уни Банка АД	-	12300
<b>Вкупно долгорочни финансиски средства</b>	<b>29083</b>	<b>93145</b>

## 10. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следново (во 000 денари):

	<u>31 Декември 2023</u>	<u>31 Декември 2022</u>
Залихи на сировини и материјали	42475	33182
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3371	2810
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	1355	1124
Залихи на готови производи	4325	3823
Залихи на трговски стоки	10670	10236
<b>Вкупно залихи</b>	<b>62196</b>	<b>51175</b>

## 11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следново (во 000 денари):

	<u>31 Декември 2023</u>	<u>31 Декември 2022</u>
Побарување од поврзани друштва	59	59
Побарувања од купувачи од продажба во земјата	16041	35096
Побарувања од купувачи од продажба во странство	5	5
<b>Вкупно побарувања од купувачи</b>	<b>16105</b>	<b>35160</b>

## 12. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во 000 денари):

	<u>31 Декември 2023</u>	<u>31 Декември 2022</u>
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	85
Побарување за повеќе платен ДДВ	1145	577
Побарување за повеќе платен данок на добивка	1335	356
Побарувања за повеќе платен персонален данок	10	-
Побарувања од вработени	653	794
Останати побарувања	8	10
<b>Вкупно други краткорочни побарувања</b>	<b>3151</b>	<b>1822</b>

### 13. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Орочени денарски средства во Халк Банка АД	17000	17000
Орочени денарски средства во Шпаркасе Банка АД	24500	-
Орочени денарски средства во Стопанска Банка АД	33000	15000
Орочени денарски средства во Уни Банка АД	18000	14000
Орочени девизни средства во Шпаркасе Банка АД	24601	31980
Орочени девизни средства во Стопанска Банка АД	15375	-
Орочени девизни средства во НЛБ Банка АД	48769	48018
Орочени девизни средства во Халк Банка АД	6765	-
Орочени девизни средства во Уни Банка АД	12300	-
<b>Краткорочни финансиски средства</b>	<b>200310</b>	<b>125998</b>

Депозитите со состојба на 31 декември 2023 година во вкупен износ од 200.310 илјади денари (2022: 125.998 илјади) во целост се однесуваат на депозити депонирани кај домашни банки со рок на доспевање во период од 12 месеци кои носат камата со еднократна наплата на датумот на доспевање.

### 14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Парични средства на денарски сметки	10042	40858
Парични средства на девизни сметки	1019	2849
Парични средства на денарска благајна	133	302
<b>Вкупно парични средства</b>	<b>11194</b>	<b>44009</b>

### 15. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Платени трошоци за идни периоди	17	24
<b>Вкупно АВР</b>	<b>17</b>	<b>24</b>

### 16. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2023 и 2022 година, според акционерската книга издадена од Централен Депозитар за Хартии од Вредност, вкупниот номинален капитал на Друштвото изнесува 385.204,75 Евра поделени на 7525 обични акции со номинална вредност по акција од 51.19 Евра или во денарска противвредност од 2.665,36 денари.

АД БРИК Берово  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи  
31 Декември 2023

Според книговодствената евиденција Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година, ја има следната структура на капиталот:

	БРОЈ НА АКЦИИ			Износ во 000 МКД		
	Обични	Сопствени	Во оптек	Обични	Сопствени	Во оптек
31.12.2022	7525	(92)	7433	20057	(245)	19812
31.12.2023	7525	(92)	7433	20057	(245)	19812

Во акционерскиот капитал на Друштвото, 11 физички лица поседуваат 98,78% од вкупниот број на обични акции од кои 6 физички лица со над 5%.

#### Неконтролирано учество

На 31 декември 2023 година, учеството во капиталот на подружницата АД Алкалоид Берово изнесува 56,72%.

#### 17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	2732	393
Обврски спрема добавувачи во странство	-	863
<b>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</b>	<b>2732</b>	<b>1256</b>

#### 18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Обврски за примени аванси	5	30
Обврски за даноци и придонеси од плата	1173	1135
Обврски спрема вработените	2271	2202
Обврски за данок на добивка	-	3627
Останати краткорочни обврски	34	24
<b>Вкупно други краткорочни обврски</b>	<b>3483</b>	<b>7018</b>

### 19. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од продажба на поврзани друштва	-	209
Приходи од продажба на производи во земјата	92201	61490
Приходи од продажба на стоки во земјата	41501	87211
Приходи од продажба на стоки во странство	1270	3347
Приходи од наемнини	814	880
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>135786</b>	<b>153137</b>

### 20. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од продажба на материјални средства	-	61
Приходи од субвенции	-	287
Приходи од отпис на обврски	882	-
Останати приходи	336	90
<b>Вкупно останати приходи</b>	<b>1218</b>	<b>438</b>

### 21. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Потрошени материјали	30035	33332
Потрошена енергија и гориво	4605	9187
Потрошени резервни делови	6071	4941
Отпис на ситан инвентар	288	334
Отстапување од плански цени	4367	4583
<b>Вкупно трошоци за сировини и материјали</b>	<b>45366</b>	<b>52377</b>



## 22. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услугите со карактер на материјални трошоци се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Транспортни услуги	157	182
ПТТ услуги	315	71
Услуги за одржување	593	963
Наемнини	482	585
Комунални услуги	790	363
Трошоци за реклама, пропаганда	-	9
Останати услуги	645	773
<b>Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци</b>	<b>2982</b>	<b>2946</b>

## 23. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останатите трошоци од работењето се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Трошоци за спонзорство и донации	20	15
Трошоци за репрезентација	153	113
Премии за осигурување	507	463
Трошоци за банкарски услуги	295	284
Трошоци за надзорен и управен одбор	5961	4913
Трошоци за користење права	1394	964
Трошоци за даноци	213	319
Останати трошоци од работење	3234	1993
<b>Вкупно останати трошоци од работењето</b>	<b>11777</b>	<b>9064</b>

## 24. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за вработените се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Нето плати и надоместоци на плати	28676	26066
Даноци и надоместоци на плати	2335	1949
Придонеси на плати	12192	9737
Останати трошоци на вработени	4213	5313
<b>Вкупно трошоци за вработените</b>	<b>47416</b>	<b>43065</b>

## 25. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останатите расходи од работењето се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Директен отпис на побарувања	178	-
Расходи од кусоци, кало, растур	20	-
Останати расходи од работењето	-	43
<b>Вкупно останати расходи од работењето</b>	<b>198</b>	<b>43</b>

## 26. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиските приходи се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од камати	2330	1635
Приходи од дивиденди	596	387
Останати финансиски приходи	-	18
<b>Вкупно финансиски приходи</b>	<b>2926</b>	<b>2040</b>

## 27. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиските расходи се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Расходи за камати	1	8
Расходи по основ на курсни разлики	-	-
<b>Вкупно финансиски расходи</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

## 28. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10% на основица која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на добивка.

## 29. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основна

Основната заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обичните акции (по намалување на делот од добивката по оданочување на имателите на приоритетните акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на Друштвото.

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции	(4886)	11096
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	7433	7433
<b>Основна заработувачка по акција</b>	<b>(657)</b>	<b>1493</b>

## 30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Трансакциите со поврзани страни се засновани на ценовници кои се во сила и под услови кои важат и за трети лица, под нормални комерцијални услови. Табелата подолу ги прикажува трансакциите и износите со поврзани лица со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023 и 2022 година.

<b>2023</b>	Побарувања	Обврски	Трошоци	Приходи
Клучен раководен персонал-краткорочни користи за вработени	-	-	5961	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5961</b>	<b>-</b>
<b>2022</b>	Побарувања	Обврски	Трошоци	Приходи
Клучен раководен персонал-краткорочни користи за вработени	-	-	4913	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4913</b>	<b>-</b>

## 31. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Групата прави напори за усогласување на побарувањата и обврските при што поголем број на купувачи и доверители се усогласуваат со наведените салда. Со датумот на овие консолидирани финансиски извештаи не се утврдени било какви резервирања за потенцијални загуби, кои би можеле да се појават од редовното работење.

Групата нема правни оптоварувања (хипотеки) на својот недвижен имот и на опремата.

## **32. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ**

По 31 Декември 2023 година, односно датумот на известување, не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во консолидираните финансиски извештаи.

ЕМБС: 04049829

Целосно име: Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и

неметали БРИК Берово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	111.623.671,00			159.475.044,00
<b>2</b>	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	158.725,00			158.725,00
<b>3</b>	-- Издатоци за развој	115.867,00			115.867,00
<b>4</b>	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	42.858,00			42.858,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	78.567.487,00			62.133.274,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	22.755.576,00			23.259.262,00
<b>11</b>	-- Земјиште	5.914.531,00			5.914.531,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	16.841.045,00			17.344.731,00
<b>13</b>	-- Постройки и опрема	27.899.447,00			13.886.979,00
<b>14</b>	-- Транспортни средства	4.796.392,00			3.548.438,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	23.116.072,00			21.438.595,00
<b>20</b>	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	3.813.278,00			4.037.990,00
<b>21</b>	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	29.084.181,00			93.145.055,00
<b>23</b>	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	15.083.705,00			13.204.547,00
<b>26</b>	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	476,00			476,00
<b>27</b>	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	476,00			476,00
<b>30</b>	-- Останати долгорочни финансиски средства	14.000.000,00			79.940.032,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	292.955.910,00			258.163.788,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	62.195.654,00			51.174.730,00
<b>38</b>	-- Залихи на суровини и материјали	42.475.280,00			33.181.838,00

<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.371.382,00		2.810.197,00
<b>40</b>	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	1.354.303,00		1.124.234,00
<b>41</b>	-- Залихи на готови производи	4.325.249,00		3.822.754,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	10.669.440,00		10.235.707,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	19.256.205,00		36.981.581,00
<b>46</b>	-- Побарувања од поврзани друштва	58.816,00		58.815,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	16.045.904,00		35.100.794,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи			84.960,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.490.239,00		942.698,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	661.246,00		794.314,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	200.310.191,00		125.997.970,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	200.310.191,00		111.997.970,00
<b>58</b>	-- Останати краткорочни финансиски средства			14.000.000,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	11.193.860,00		44.009.507,00
<b>60</b>	-- Парични средства	11.193.860,00		44.009.507,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	16.800,00		23.800,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	404.596.381,00		417.662.632,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	398.381.226,00		409.389.061,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	20.056.834,00		20.056.834,00
<b>67</b>	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	68.140,00		68.140,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	245.213,00		245.213,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	42.899.546,00		42.899.546,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	11.345.111,00		11.345.111,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	31.554.435,00		31.554.435,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	340.488.147,00		335.514.024,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			11.095.730,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	4.886.228,00		
<b>80</b>	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	127.439.781,00		129.679.065,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	6.215.155,00		8.273.571,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	6.215.155,00		8.273.571,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	2.731.809,00		1.256.511,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	5.309,00		30.119,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.171.147,00		1.135.316,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	2.271.821,00		2.201.828,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	17.069,00		3.626.549,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот			23.248,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	18.000,00		

<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	404.596.381,00			417.662.632,00
------------	--	----------------	--	--	----------------

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	137.003.924,00			153.574.794,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	135.786.451,00			153.136.919,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	1.217.473,00			437.875,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	4.946.988,00			4.448.392,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	5.679.552,00			4.946.988,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	144.926.447,00			143.276.710,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	45.366.378,00			52.376.875,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	30.109.052,00			29.909.635,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.982.108,00			2.946.094,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	11.776.660,00			9.064.519,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	47.416.080,00			43.064.611,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	28.675.916,00			26.065.415,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.334.469,00			1.949.184,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.191.701,00			9.736.814,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	4.213.994,00			5.313.198,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.078.441,00			5.871.621,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	197.728,00			43.355,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.926.512,00			2.040.411,00
<b>229</b>	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	596.500,00			387.300,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.329.546,00			1.635.554,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	466,00			17.557,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	494,00			8.172,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	494,00			7.971,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				201,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				12.828.919,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	4.263.941,00			
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				12.828.919,00

<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	4.263.941,00			
<b>252</b>	-- Данок на добивка	622.287,00			1.733.189,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				11.095.730,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	4.886.228,00			
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	74,00			74,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината				11.095.730,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	4.886.228,00			
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				11.095.730,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	4.886.228,00			

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	3.606.362,00			3.606.362,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	3.883.417,00			4.025.833,00
<b>614</b>	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)				1.063,00
<b>629</b>	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	1.535.912,00			10.000,00
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	995.163,00			7.666.123,00
<b>632</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	19.879.761,00			19.879.761,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП	311.170,00			480.755,00



	098+АОП 108 ОД БС)			
<b>638</b>	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФГИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	256.820,00		3.903.662,00
<b>639</b>	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	441.590,00		508.134,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	41.840.201,00		44.248.352,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	41.840.201,00		44.248.352,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	133.859.039,00		148.909.831,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.270.141,00		3.346.557,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	814.173,00		880.531,00
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)			287.370,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	889.522,00		
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	29.564.042,00		32.301.739,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	104.575,00		79.355,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	7.839,00		27.925,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	3.375.417,00		7.109.241,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	191.528,00		180.359,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.370.630,00		3.802.924,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	254.778,00		278.074,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	127.498,00		125.650,00
<b>681</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	27.810,00		
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	284.779,00		243.807,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	488.568,00		488.568,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	71.678,00		

<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.163.894,00			214.995,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	114.440,00			132.700,00
<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	2.283.285,00			2.372.986,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	5.961.096,00			4.913.334,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	153.176,00			112.379,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	456.850,00			462.107,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	295.014,00			284.324,00
<b>713</b>	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	142.705,00			142.705,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	1.909.110,00			1.035.724,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	882.436,00			439.177,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	74,00			74,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2041</b>	- 05.20 - Вадење на лигнит	37.164.906,00			
<b>2089</b>	- 13.20 - Ткаење на текстил	61.082.230,00			
<b>2378</b>	- 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун	41.683.300,00			

Потпишано од:

Trajcho Vuchkov

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.



## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 , 384 од Законот за трговските друштва како и член 79 од Статутот на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК- Берово , Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 26.06.2024 година ја донесе следната :

### ОДЛУКА

**За одобрување на ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и на консолидираните финансиски извештаи на АД БРИК Берово за 2023 година**

#### Член 1


Се одобрува ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК Берово со седиште на ул.Задарска бб Берово ЕМБС 4049829 и ЕДБ 4001989100123 , за 2023 година , од овластен ревизор Друштво за ревизија ТП РЕВИЗИЈА СТОЈЧЕВСКИ-Куманово.

#### Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Берово, 26.06.2024 година



АД БРИК Берово  
  
Претседавач на собранието